

Предметна програма од прв циклус студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	<b>Железници</b>		
2.	Код	Z-14		
3.	Студиска програма	Задолжителен предмет за студиски програми по Градежништво и Геотехника		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје (Градежен факултет – Скопје)		
5.	Степен	прв циклус на студии		
6.	Академска година/семестар	2 год.	4 сем.	Број на ЕКТС 4
8.	Наставник	Проф. д-р Зоран Кракутовски		
9.	Предуслов за запишување на предметот	Геодезија		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е студентот да добие познавања од железничкиот транспортен систем и неговите карактеристики, како и да ги добие потребните компетенции за анализа на проектната документација за железничката инфраструктура и спецификите на изведба и одржување на пругите.			
11.	Содржина на програмата: <ul style="list-style-type: none"><li>- општ вовед во сообраќајот, основни поими, историски развој</li><li>- вовед во железничкиот сообраќај и железницата во Р. Македонија</li><li>- основни поими, општи карактеристики на железницата, составни компоненти на железничката инфраструктура и класификација на железниците</li><li>- основни конструктивни карактеристики на железничките возила, поделба</li><li>- сили од отпорите при движење на возовите, влечни и кочни сили</li><li>- основни поими и карактеристики на инвестиционен проект</li><li>- главни етапи при изработка на проект за една пруга и избор на варијанта</li><li>- железнички станици во план и надолжен профил</li><li>- изработка на предмер и пресметка и технички спецификации на работите</li><li>- составни елементи на горен строј на железнички пруги и нивни карактеристики</li><li>- геометрички карактеристики на горниот строј</li><li>- сили кои делуваат на колосекот, јакосни карактеристики на колосекот</li><li>- градење на пруги</li><li>- модернизација на постоечките железнички пруги</li><li>- вовед во проблематиката за одржување на железнички пруги</li></ul>			
12.	Методи на учење: Предавања, вежби, изработка на контролни задачи			
13.	Вкупен расположив фонд на часови	120 часови (4кредити x 30 часа)		
14.	Распределба на расположивото време	30+30+10+30+20		
15.	Форми на наставни активности	15.1.	Предавања - теоретска настава	30 часови
		15.2.	вежби ( лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови
16.	Други форми на активност	16.1.	Проектни задачи	10 часови
		16.2.	Самостојни задачи	30 часови
		16.3.	Домашно учење	20 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови 2 по 30 бода		60 бода
	17.2.	Семинарска работа – проект (презентација: писмена и усна)		30 бода
	17.3.	Активност и учество на предавања		10 бода
18.	Критериуми за оцена (БОДОВИ - ОЦЕНА)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	25 бода		
20.	Јазик на кој се изведува Наставата	македонски (со можност за английски)		
21.	Метод на следење на квалитетот на	Механизми на интерна евалуација и студентски анкети		

	наставата													
22.	ЛИТЕРАТУРА													
	22.1.	<p>Задолжителна литература</p> <table border="1"> <tr> <td>Бр.</td> <td>Автор, наслов, издавач, година</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Зоран Кракутовски, Железници, авторизирана скрипта, Градежен факултет-Скопје, 2012.</td> </tr> </table>	Бр.	Автор, наслов, издавач, година	1.	Зоран Кракутовски, Железници, авторизирана скрипта, Градежен факултет-Скопје, 2012.								
Бр.	Автор, наслов, издавач, година													
1.	Зоран Кракутовски, Железници, авторизирана скрипта, Градежен факултет-Скопје, 2012.													
	22.2.	<p>Дополнителна литература</p> <table border="1"> <tr> <td>Бр.</td> <td>Автор, наслов, издавач, година</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Игњат Крстески, Железници – проектирање, градење, реконструкција и одржување на пругите, Универзитетски учебник, Градежен факултет-Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 1971</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Душко Злтаковски, Горен строј на железници, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Градежен факултет Скопје, 1981</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>V.A. Profillidis, 2006, Railway Management and Engineering – third edition, Ashgate, Great Britain, p.469.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Coenraad Esveld, Modern Railway Track, MRT – Productions, Germany, 1989</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>V.A. Profillidis, Railway Engineering, Avebury Technical, Asghate Publishing Company, USA, 1995.</td> </tr> </table>	Бр.	Автор, наслов, издавач, година	1.	Игњат Крстески, Железници – проектирање, градење, реконструкција и одржување на пругите, Универзитетски учебник, Градежен факултет-Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 1971	2.	Душко Злтаковски, Горен строј на железници, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Градежен факултет Скопје, 1981	3.	V.A. Profillidis, 2006, Railway Management and Engineering – third edition, Ashgate, Great Britain, p.469.	4.	Coenraad Esveld, Modern Railway Track, MRT – Productions, Germany, 1989	5.	V.A. Profillidis, Railway Engineering, Avebury Technical, Asghate Publishing Company, USA, 1995.
Бр.	Автор, наслов, издавач, година													
1.	Игњат Крстески, Железници – проектирање, градење, реконструкција и одржување на пругите, Универзитетски учебник, Градежен факултет-Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 1971													
2.	Душко Злтаковски, Горен строј на железници, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Градежен факултет Скопје, 1981													
3.	V.A. Profillidis, 2006, Railway Management and Engineering – third edition, Ashgate, Great Britain, p.469.													
4.	Coenraad Esveld, Modern Railway Track, MRT – Productions, Germany, 1989													
5.	V.A. Profillidis, Railway Engineering, Avebury Technical, Asghate Publishing Company, USA, 1995.													